

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



5
2020

VOL. 176

Есеј на основачот

Добриот слушател е секогаш сакан

Некој еднаш ми рече, “Навистина е лесно да се зборува со членовите на Ришо Косеи-каи.” Оваа личност забележа дека кога некој зборувал за време на групната средба, сите членови го гледале тој што зборува право во очи, насмевнувајќи се додека тие климнувале со главата како препознавање на секоја точка која говорникот ја направил. Овој комплимент е нешто за кое треба да се биде навистина среќен!

Членовите на Ришо Косеи-каи имаат многу прекрасни квалитети, и јас мислам дека ние можеме да кажеме дека една од нив е способноста да бидат добри слушатели. Кога луѓето зборуваат, тие се изразуваат себеси преку зборови. Повеќе од билошто, говорниците се грижат дали слушателите навистина го чувствуваат и прифаќаат тоа што тие го зборуваат. Ако слушателите се безизразни, гледаат настрана, или ловат грешки, тие што зборуваат се чувствуваат дека се игнорирани, и нивните зборови повеќе немаат срце.

Ова е истото во Дарма круговите. Ако вниманието на слушателите е нарушено од ова или она и тој или таа само слуша со пола уво за приказните на луѓето, личноста која зборува ќе се чувствува игнорирана. Но ако слушателот озбилно слуша и клима потврдно на нив, ова ќе ја направи личноста да се чувствува дека тие се имаат ослободено.

Кога станува збор за Дарма круговите, да се биде добар слушател доаѓа прво. Ако добриот говорник е непретпазлив тоа може понекогаш да ги вознемири луѓето, но добриот слушател ретко, скоро никогаш, не е сакан.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 158-159

Живеејќи го Лотосот Број 176 (Мај 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Смирено и спокојно

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



Зентаро од Ивами: Побожен следбеник

Еднаш си бил некој човек наречен Чикашиге Зентаро, од сегашен Хамада Град, Шимане Префектура. Тој живеел за време на покасниот дел на Едо периодот и било речено дека бил побожен следбеник (Јап. Мјоконин) на Вистинската Чиста Земја секта на Јапанскиот Будизам. Таквите следбеници било речено дека се така чисти во карактерот како белиот лотосов цвет.

Кога Зентаро бил млад, сепак, тој се однесувал така лошо да селаните го нарекувале него Лошиот Таро Гасеницата. На крајот, тој се разбудил кон вербата во Амида Буда и луѓето со почит го нарекувале него Зентаро од Ивами.

Еден ден, пријател по верба дошол да го види Зентаро. Овој пријател му имал дадено на Зентаро сместување преку ноќта кога тој отишол да се моли во главниот храм на сектата во Кјото. Зентаро го поздравил него со насмевка, но пријателот одненадеж го нарекол Зентаро крадец и го критикувал. Тој рекол дека Зентаро имал украдено кимоно кое го зел со него.

Иако Зентаро не се сеќавал дека направил така, тој љубезно се извинил, велејќи. “Па, тоа беше лошо дело.” Тој му дал на неговиот пријател доволно пари да го покрие трошокот за кимоното, додавајќи, “Јас немам многу вредни работи тука, но барем јас можам да ти дадам кнедли од магворт да им ги дадеш на твоите луѓе дома.” Тој спакувал неколку кнедли од магворт кои биле ставени како понуди на олтарот и му ги дал на неговиот пријател како поклон.

Овој пријател по верба се вратил дома и почнал да ги јаде кнедлите од магворт со другите таму. Една млада жена која работела во неговата куќа изгледала срушена, сепак, и не сакала да ги допре кнедлите. Човекот ја прашал, “Зошто не јадеш?”

Таа го признала своето лошо дело: “Јас ти реков дека Зентаро го украде кимоното, но јас го земав.”

Ако вие бевте во ситуацијата на Зентаро, како би ја прифатиле оваа ситуација и како би одговориле?





Радосно следејќи го Буда патот

Ако тоа било можно, ние попрво не би се дружеле со некој кој слепо ги обвинува луѓето и прави себични тврдења без да слуша што другите имаат да кажат, како човекот што направил во оваа приказна. Понатаму, обично е невозможно смирено да се прифати да се биде третиран како крадец.

Во овој смисол, јас немам ништо освен восхит за одговорот на Зентаро. Сепак, зошто, без дури и да се обиде да објасни, бил Зентаро способен да ја прифати ситуацијата?

Јас мислам дека тоа морало да биде заради абсолютната верба на Зентаро дека тој можел 'да остави се на Амида Буда' заради тоа што знаел дека тој не направил ништо срамно и дека Амида Буда гледа се. На овој начин, со мирен и спокоен ум, тој можел да ја прифати ситуацијата.

Да цитирам Будистичка поема, "Личноста која критизира и личноста која е критицирана / Седат заедно на истата лотосова платформа." Со други зборови, сите луѓе се еднакви пред Будата-заради тоа, Зентаро можеби мислел дека е неважно за него да инсистира на неговата невиност (коректност) и да биде подобар од неговиот пријател во расправа.

"Охрабрување да се биде цврст" во Лотос Сутрата ги вклучува овие линии од светата книга "Строги кон нашите тела и животи, / Ние ќе се грижиме само за ненадминатиот Пат." Овие стихови ја изразуваат цврстата решеност на верниот, но јас мислам дека "строги кон нашите тела и животи" не значи само "да се биде строг со твојот сопствен животг. Наместо тоа, ако вие сте свесни за чудото на бивање роден и бивање жив баш сега на оваа земја, вие нема да бидете приврзани кон егото кое вели "се што е важно е дека јас сум добро". Вие ќе ја осознаете важноста на бивање благодарен за врските кои го одржуваат вашиот живот и ве причинуваат да живеете.

"Ние ќе се грижиме само за ненадминатиот Пат" значи дека кога ние ги имаме отворено нашите очи кон благодарноста за тие поврзаности, ние сакаме да ги споделиме нашите чувства на благодарност со толку многу колку што е можно. Тие од нас кои се имаат разбудено кон таквите чувства на благодарност преку учењата на Лотос Сутрата мора да зачекорат напред за да ги поделат тие учења со другите и заедно да ја доживеат радоста и благодарноста на бивање живи.

Сепак, јас не мислам дека ова значи дека вие треба да се обидете да ги промените или убедите другите луѓе. Доволно е добро радосно да ги практикувате Будините учења и да комуницирате со луѓето пријатно, затоа што тоа може да го води некој друг да биде разбуден кон благодарноста за бивање жив баш сега.

Претходната анегдота за Зентаро е наречена "Дарма Учење со кнедлички од магворт." Побожниот следбеник Зентаро, чија љубезност зборуваше кон совеста на младата жена прави да се замислам што навистина значи да се биде верни следбеници кои водат спокојни и мирни животи.

(Од *Косеи*, Мај 2020)



Поглавје 15 Никнувајќи од земјата



Со ова поглавје ние ја почнуваме втората половина на сутрата, која се занимава со Дармата на Потекло (поглавје 15 до 28) во која врвната субстанција на Будата е разјаснета. Првиот дел на ова поглавје формира вовед кон Дармата на Потекло, додека втората секција-комбинирана со поглавје 16 и првата половина од поглавје 17 -се смета да биде главниот дел на Дармата на Потекло.

Заветот на бодисатвите од други буда земји

Како што ова поглавје се отвора, Светски-Почитуваниот го има комплетирано делот на неговата проповед во поглавје 14, “Спокојни и прифатливи практикувања,” и бодисатви “така бројни како песоците на осумте Гангови” сега зачекорува напред и нуди да ги шири учењата во овој саха свет после Будиното згаснување. Будата ги уверува тие бодисатви од други светови дека нема потреба од нивната помош заради тоа што тука се безбројни бодисатви веќе во овој свет чија должност е да ја разјаснуваат Лотос Сутрата.

Бодисатвите кои излегуваат од Земјата

Баш откако Будата ги изустил тие зборови површината на земјата се расцепила и безбројни бодисатви, сите личејќи на Будата, се кренаа од пукнатините. Ова мно



штво на бодисатви е водено од четири истакнати од нив-Супериорно Практикување, Безгранично Практикување, Чисто Практикување, и Стабилно Практикување-кои дојдоа напред да го поздрават Будата и се по ред обратени во слободен и познат начин.

Прашање на Бодисатвата Маитреја

Тие кои се имаа насобрано да го слушнат Будата се збунети од овој развој, и нивното прашување е изразено во долго обраќање од страна на Бодисатвата Маитреја, кој прашува од каде тие раскошни бодисатви имаат дојдено и зошто тие се имаат собрано тука. Будата одговара едноставно дека тие се баш тие кои тој ги подучувал и преобразил откако достигнал просветлување во овој саха свет. Тие имаат престојувало во празниот простор под саха светот до сега. Повеќе од тоа, откриено е дека тој ги подучувал тие бодисатви уште од древно минато.

Овој навидум едноставен одговор само го збунува Бодисатвата Маитреја и другите прашувачи, затоа што тие неможат да разберат како, во четириесеттина години од просветлувањето на Шакјамуни, било можно да се доведат такви броеви на битија во состојба на совршеност така блиска на самиот Буда-посебно затоа што никој близок кон Будата за време на овие години немал сретнато некој од нив. Поглавјето се



затвора со поетско повторување на збунетоста во која тие сите сега стојат, со Бодисатвата Маитреја кој бара од Шакјамуни да го објасни тоа и да ги отстрани нивните сомнежи.

Бодисатва од Потекло и пронајдени Бодисатви

Тука, термините објаснувајќи ги двата вида на бодисатви-“бодисатва од потекло” и “пронајден бодисатва”-бараат објаснување.

Пронајдените бодисатви биле подучувани и преобразени од историскиот Шакјамуни Буда кој бил роден во Индија и стекнал просветлување под боди-дрвото. Заради тоа, пронајдениот бодисатва е бодисатвата како човечко битие кој бил роден во овој свет.

Бодисатвата на потекло, од друга страна, бил подучуван и трансформиран од Оригиналниот Буда (Вечниот Оригинален Буда кој се појавува во поглавје 16, животниот век на Вечниот Татхагата”). Бодисатвите кои никнале од земјата се бодисатвите на потекло, подучувани и преобразени од Оригиналниот Буда. Ова е причината зошто Бодисатвата Маитреја и другите бодисатви кои не го знаеја Вечниот Оригинален Буда биле така збунети од одговорот што им го дал Шакјамуни.

Одличноста на бодисатвите на потекло кои се појавија од земјата (вклучувајќи ги четирите големи бодисатви) се истакнати во ова поглавје, веројатно затоа што Будата имал намера силно да нè импресионира колку драгоцен и прекрасен се тие самосвесни бодисатви на потекло. Ова е веројатно затоа што Будата сака сите луѓе да стремат да бидат како бодисатвите кои никнале од земјата.



Самиот Шакјамуни е никој друг освен Вечниот Оригинален Буда, како што е разјаснето во поглавје 16. Ако ние го препознаеме овој факт, веруваме од дното на нашите срца дека ние сме деца на Оригиналниот Буда, и ги практикуваме учењата на Лотос Сутрата, ние сме бодисатви на потеклото додека живееме како човечки битија.

Соодветно, тие од нас кои ги учат и практикуваат учењата на Будата и работат за ослободување на луѓето (во оквир на нашите способности) се пронајдени бодисатви. Но ако некои луѓе, од дното на нивните срца, ја имаат свесноста дека тие биле едни од бодисатвите кои изникнале од земјата, и тие го практикуваат бодисатва-патот со духот на Лотос Сутрата, таквите личности се



бодисатви на потекло иако нивните дела можат да изгледаат како пронајдени бодисатви.

Во надворешна појава, формите на верба на тие два вида на бодисатви изгледаат исто, но во термини на внатрешна субстанција на нивната верба, постои јасен јаз помеѓу нив кој станува видлив во нивната работа на инструкции и ослободување.

Значењето на бодисатвите кои изникнале од земјата

Постојат различни начини на гледање на ненадејното појавување на бодисатвите кои никнале од земјата во ова поглавје, но ние можеме да ги набљудуваме трите точки на особена битност.

Првата е кога Шакјамуни ја одбива понудата направена од бодисатвите од други светови и ја доверува работата на подучување и трансформирање во овој саха-свет на тие кои никнале од земјата. Лекцијата тука е дека достигнување на мир и среќа во одредено место е можно преку работата и трудот на луѓето што живеат таму.

Втората точка што треба да се забележи е кога бодисатвите кои уживале во состојба на просветлување и престојувале во празниот простор под саха светот, пробиле низ земјата при звукот на Будиниот глас. Тие бодисатви, иако секако луѓе од овој свет, биле задоволни со нивното просветлување на празнина (препознавајќи дека суштината на човечките битија е буда-природа, која сите луѓе ја поседуваат подеднакво). Тие биле сигурно свесни за оваа вистина, но тие само уживале во ова самите; тие сеуште се немале свртено кон надвор да служат за ослободување на сите

живи битија.

Таму имало, тогаш, абсолютна нужност за тие бодисатви да поминат низ земјата-тие имале потреба да искушат живот во реалното општество; тие требале да застанат покрај луѓето кои страдале сред чадот и загадувањето на светот. Само на овој начин би можеле тие навистина да дојдат да ги водат и ослободат луѓето. Лекцијата тука е дека не е доволно само да се работи со идеи, затоа што без да се биде во допир со реалноста, некој неможе да го ослободи човештвото.

Третата точка да се забележи е дека четирите големи бодисатви во ова поглавје го имаат зборот “практикување” во нивните имиња: Супериорно Практикување, Безгранично Практикување, Чисто Практикување, Стабилно Практикување.

Првата половина на Лотос Сутрата е најмногу посветена на учењата на разум и вистина; учењето на мудрост. Но после комплетирањето на таа половина на сутрата, ние го гледаме неочекуваното појавување на безбројни бодисатви кои се практикувачи. Ова ја симболизира идејата дека било кое учење е ништо без примена во реалниот живот. Вистинските бодисатви се практикувачи кои ја манифестираат во реалниот живот мудроста на врвната реалност на сите нешта разјаснета во Дармата на Појава во првата половина на сутрата. Тие бодисатви ја осознаа вистината на еднаквоста на буда-природата преку практикување на сочувство-тие се луѓето кои ги прават учењата на Будата значајни во овој свет. Затоа што ова е применливо на модерните верници, важно е да се земе оваа порака кон срцето.




*Тројнаџа Лојнос Суџра: Резиме и главни
точки за секое поглавје (Ново издание)*
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр148-стр153



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната.
Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: kosekaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia

TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia

TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>